

Друштво за производство, трговија и услуги
ТДА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз
Бр. 0304-09
05.02. 2025 год.
Скопје


РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА,
ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ - СКОПЈЕ
MINISTRIA E POLITIKES SOCIALE,
DEMOGRAFISE DHERINISE - SHKUP
Бр. / Nr. 02-990/1
30-01- 2025 20 / год. / viti

ДОГОВОР
ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ
Вулканизирање и перење на возила за потребите на Министерството за
труд и социјална политика

Дел 2 - Вулканизирање и промена на гуми

Склучен на ден _____. 2025 година, помеѓу:

I ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. **Министерство за социјална политика, демографија и млади**, со седиште на ул. „Даме Груев“, бр.14 Скопје, претставувано од Министер Фатмир Лимани, во понатамошниот текст: **Договорен орган**, и
2. **Друштво за производство, трговија и услуги ТДА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз -извоз Скопје**, со ЕМБС 4272684, со седиште на ул. „ Митрополит Теодосиј Гологанов “ бр.52 1000 Скопје, претставувано од Управител Ангеле Трајковски, во понатамошниот текст: **Носител на набавката**

II ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Договорниот орган и Носителот на набавката, согласно спроведената постапка за јавна набавка како набавка од мала вредност за набавка на услуги во согласност со позитивните законски прописи поврзани со предметот на набавката (Законот за јавни набавки, Законот за облигациони односи) и важечките подзаконски акти, како и материјалните прописи кои се во сила во моментот на склучување на овој Договор.

Договорните страни го склучуваат овој договор врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 02-8072/1 од 12.12.2024 година, Одлука за избор на



најповолен понудувач со архивски број 02-8072/7 од 30.12.2024 година, донесена во истата постапка, како и врз основа на доставена понуда од Носителот на набавката со која во целост се прифатени условите, барањата и напомените предвидени во тендерската документација.

Член 2

Предмет на овој договор е набавка на услуги - Вулканизирање и перење на возила за потребите на Министерството за труд и социјална политика, Дел 2 - Вулканизирање и промена на гуми.

Податоци за моторните возила со кои располага МСПДМ

Р.бр.	Сериски број	Марка	Модел	Год на производство
1	SK-6542-AL	Рено	Клио	2004
2	SK-5216-AJ	Цитроен	Берлинго	2015
3	SK-4384-AK	Цитроен	С 3	2015
4	SK-2275-AL	Цитроен	С 3	2015
5	SK-3483-AM	Опел	Зафира	2000
6	SK-4385-AK	Цитроен	С 3	2015
7	SK-3008-AM	Фолксваген	Пасат	2006
8	SK-1017-AL	Пежо	107	2014
9	SK-5499-AG	Пежо	107	2014
10	SK2156-BE	Skoda	Oktavija	2008

III ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Овој Договор е со важност од 1 година (12 месеци), сметано од денот на неговото потпишување од двете договорни страни.

IV ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Вкупната вредност на овој договор со вклучени трошоци и други јавни давачки, ќе се утврди врз основа на реално извршените услуги, но не повеќе од 150.000,00 денари без пресметан данок на додадена вредност. Данокот на додадена вредност изнесува 27.000,00 денари.

Вкупната вредност на овој договор со пресметан данок на додадена вредност изнесува 177.000,00 денари.

Единечните цени се дадени во продолжение на овој член. Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на Носителот на набавката ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот.

Ред. бр.	ВУЛКАНИЗИРАЊЕ НА ГУМИ И ПРОМЕНА НА ГУМИ (се однесува за сите возила од спецификацијата на возила)	Количина	Ед. цена без ДДВ	ДДВ
1	Лепење гума на автомобил	1	500,00	90,00
2	Балансирање на гума на автомобил	1	400,00	72,00
3	Балансирање алуминиумски бандажи	1	400,00	72,00
4	Рокада на гуми	1	400,00	72,00
набавка и замена на стари со нови гуми				
5	Летна гума со димензии 205/55/16 за возило Passat 3C (2006 год) или еквивалентно	1	4.600,00	828,00
6	Зимска гума со димензии 205/55/16 за возило Passat 3C (2006 год) или еквивалентно	1	4.600,00	828,00
7	Летна гума со димензии 185/65/15 за возило Citroen C3 (2015 год) или еквивалентно	1	4.200,00	756,00
8	Зимска гума со димензии 185/65/15 за возило Citroen C3 (2015 год) или еквивалентно	1	4.200,00	756,00
9	Летна гума со димензии 195/65/15 за возила Opel Zafira (2000 год) / Citroen Berlongo, (2015 год) / Skoda Octavia(2008 год.) или еквивалентно	1	4.400,00	792,00
10	Зимска гума со димензии 195/65/15 за возила Opel Zafira (2000 год) / Citroen Berlongo, (2015 год) / Skoda Octavia(2008 год.) или еквивалентно	1	4.400,00	792,00
11	Летна гума со димензии 155/65/14 за возило PEUGEOT 107 (2014 год.) или еквивалентно	1	4.000,00	720,00
12	Зимска гума со димензии 155/65/14 за возило PEUGEOT 107 (2014 год.) или еквивалентно	1	4.000,00	720,00
13	Летна гума со димензии 175/65/14 за возило Reno Clio (2004 год.) или еквивалентно	1	4.000,00	720,00
14	Зимска гума со димензии 175/65/14 за возило Reno Clio (2004 год.) или еквивалентно	1	4.000,00	720,00

Цените за набавка и промена на старите со нови гуми се дадени со вклучена работна рака за нивната замена.

Договорниот орган не се обврзува да ги искористи сите услуги и стоки предмет на овој договор, како и да не ја исцрпи во целост утврдената вредност на договорот за јавна набавка.

V РОК, НАЧИН И УСЛОВИ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Носителот на набавката е должен да ја реализира услугата континуирано во период од една година (12 месеци), од денот на склучување на договорот за јавна набавка до исцрпување на неговата вредност или до временско истекување на договорот, според потребите на Договорниот орган и согласно барањата и условите од техничката спецификација и склучениот договор.

Член 6

Услугите кои се предмет на набавка Носителот на набавка ќе ги извршува веднаш по прием на возилото односно во максимален рок за извршување на услугите од еден ден (24 часа) по претходно доставено барање/нарачка на емаил-адресата на Носителот на набавката од страна на лицето задолжено за следење на реализација на договорот кај Договорниот орган.

Член 7

Доколку треба да биде извршена услуга која не е предвидена во договорот таа може да биде платена само по официјален ценовник кај Носителот на набавка кој е во важност за останати клиенти, за што се обезбедува доказ.

Член 8

За извршените услуги во сервисната книшка на секое возило се евидентира денот на извршената услуга или промената на нови гуми, односно се води уредна документација во која се наведуваат сите превземени дејствија кои Носителот на набавка ги потврдува со печат и потпис.

Овластено лице од договорниот орган го превзема возилото со извршена контрола на лице место за реализираните услуги, односно со утврден квантитет и квалитет на извршените услуги.

Член 9

Доколку се утврди дека услугите не се реализирани во роковите определени во договорот по достава на возилото и доставено барање/нарачка, договорниот орган може да бара услугите да бидат реализирани во дополнителен рок од 1 работен ден.

Доколку и по истекот на овој рок услугите не се спроведат, договорниот орган може да бара или раскинување на договорот или да ги обезбеди потребните услуги кај друго правно лице. Разликата во цената е должен да ја надомести носителот на набавката.

Член 10

Договорниот орган е овластен да именува лица кои ќе вршат надзор над извршувањето на договорените услуги од страна на носителот на набавката. Носителот на набавката е должен своите услуги да ги врши совесно и одговорно, квалитетно и професионално во рамки на договорениот рок, со цел да се обезбеди непрекината работа и вршење на дејноста на договорниот орган и да се продолжи нивниот работен век и тоа според упатствата и прописите на производителот, нормативите и стандардите за соодветниот вид на услуга.

Член 11

Квалитативниот и квантитативниот прием на извршената услуга го врши овластено лице од договорниот орган, врз основа на писмената нарачка уредно потпишана и заверена од страна на овластеното лице на договорниот орган и потврдена од овластеното лице на носителот на набавката со потпис и печат. Во текот на примопредавањето се утврдува квалитетот и квантитетот на извршените услуги.

Член 12

Приговор за квалитетот на услугата се доставува до Носителот на набавка веднаш или најдоцна во рок од 3 дена од денот на извршената услуга. Истиот е должен во рок од 3 дена да преземе мерки за решавање на приговорот.

Член 13

Носителот на набавката гарантира за квалитетот на извршувањето на услугите и за квалитетот на гумите, со доставување на гарантни листови за новозаменетите гуми со гарантен рок кој што не може да биде пократок од 12 (дванаесет) месеци. Носителот на набавката гарантира дека новозаменетите гуми за време на утврдениот гарантен рок, при правилна (пропишана од страна на производителот) употреба, ќе ги задржат понудените својства и квалитет.

Носителот на набавката се обврзува дека во гарантниот период без надоместок ќе ги отстрани сите грешки и технички недостатоци на стоките и услугите кои се предмет на набавката, а кои настанале при нивното нормално користење.

VI НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 14

Начин на плаќање е во рок до 60 дена од денот на прием на фактурата во архива на Министерство за социјална политика, демографија и млади. Рокот на плаќање започнува од денот на доставување на фактура во Архивата на Министерството за социјална политика, демографија и млади.

VII. ИЗГОЉУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ФАКТУРАТА

Член 15

При изготвувањето на фактурата, Носителот на набавката е должен да ги наведе следните елементи:

- назив на Договорниот орган, место, седиште, даночен број;
- број и датум на Договорот;
- возило и регистарски број;
- опис на извршена услуга;
- пресметка по единечни цени вкупна цена на фактурата
- пресметка на ДДВ (ако има);
- валута на плаќање.

VIII ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 16

Носителот на набавката е должен своите услуги да ги врши совесно и одговорно, квалитетно и професионално во рамки на договорениот рок, со цел да се обезбеди неприкината работа на договорниот орган, а врз основа на претходно доставено барање/нарачка на емаил-адресата на Носителот на набавката од одговорното лице за следење на реализација на договорот кај Договорниот орган, односно Договорниот орган на електронската пошта на Носителот на набавката доставува известување дека возилото доаѓа за да се извршат потребните услуги.

Член 17

Носителот на набавката услугите ќе ги извршува веднаш по прием на возилото односно во максимален рок за извршување на услугите од еден ден (24 часа) по претходно добиена нарачка од страна на лицето задолжено за следење на реализација на договорот кај Договорниот орган.

За секоја извршена услуга Носителот на набавка води уредна документација.

IX ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 18

Договорниот орган се обврзува во рок од 60 дена од датумот на прием на секоја фактура да изврши плаќање на Носителот на набавката. Договорниот орган се обврзува дека ќе врши исплата на цената за извршените услуги на начин определен со овој Договор.

Член 19

Лице задолжено за реализација на договорот кај Договорниот орган е Тансел Османи или друго лице овластено од Министер.

Член 20

Овластеното лице од договорниот орган го превзема возилото со извршена контрола на лице место за реализираните услуги, односно со утврден квантитет и квалитет на извршените услуги. Договорниот орган е овластен да именува лица кои ќе вршат надзор над извршувањето на договорените услуги од страна на Носителот на набавката. Носителот на набавката е должен своите услуги да ги врши согласно унаствата и прописите на производителот, нормативите и стандардите за соодветниот вид на услуга со цел да се продолжи нивниот работен век.

Член 21

Квалитативниот и квантитативниот прием на извршената услуга го врши овластеното лице од договорниот орган, врз основа на писмена нарачка уредно потпишана и заверена од страна на овластеното лице на договорниот орган и потврдена од овластеното лице на носителот на набавката со потпис и печат.

Приговор за квалитетот на услугата се доставува до Носителот на набавка веднаш или најдоцна во рок од 3 дена од денот на извршената услуга. Истиот е должен во рок од 3 дена да преземе мерки за решавање на приговорот.

X ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 22

Носителот на набавка е должен да обезбеди гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во вид на банкарска гаранција во вредност од 10% од вредноста на договорот за јавна набавка со вклучен ДДВ.

Носителот на набавка е должен да достави неотповиклива, безусловна и наплатива на прв повик банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот со важност за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот Носителот на набавката ја доставува најдоцна во рок од 5 (пет) работни дена од потпишувањето на договорот. Потпишаниот договор без доставена банкарска гаранција ќе се смета за неважечки и нема да предизвика правно дејство.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го известат носителот на набавката.

Оваа гаранција се враќа на носителот на набавката, во рок од 14 дена од денот на целосно реализирање на договорот.

Во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.

XI ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ, ОДНОСНО НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 23

Договорните страни се согласни дека во случај кога Носителот на набавката нема да ја исполни својата обврска согласно роковите определени во овој договор, истиот е согласен на договорна казна. Носителот на набавката се обврзува да плати пенали во висина од 5 (пет) промили од вредноста на неизвршената услуга за неисполнување или неуредно и задоцнето исполнување, но износот на пеналите не може да биде поголем од 5% од вредноста на овој Договор.

Договорниот орган пресметката на договорната казна од став 1 на овој член ќе ја одбие од цената на услугата определена во член 4 од овој договор.

Доколку Носителот на набавка ненавремено ги извршува услугите кои се предмет на набавка, Договорниот орган има право да ја наплати и Гаранцијата за навремено и квалитетно извршување на договорот.

XII ВИША СИЛА

Член 24

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради "Виша сила". "Виша сила" значи исклучителен настан или околност:

- а. кој е надвор од контрола на страните;
- б. против кој ниедна од страните не можела разумно да преземе мерки пред стапување на Договорот;
- в. кој, откако настанал, страната не можела разумно да го одбегне или да го совлада и
- г. кој не може во голема мера да се припише на друга страна;

Вишата сила може да вклучува, но не е ограничена на исклучителните настани или околности опишани во точките од I до V, се додека се исполнети горенаведените услови од (а) до (г):

- I. војна, непријателства, инвазија, акт на непријателства;
- II. бунт, тероризам, револуција, востание, воена сила или граѓанска војна;
- III. немир, развиженост, неред, штрајк или блокада од лица кои не се персонал на изведувачот или подизведувачите;

- IV. воена муниција, експлозивни материјали, радијација или радиоактивност од страна на изведувачот;
- V. природни настани (пожар, поплава, земјотрес пандемија, лоши временски услови, невообичаено за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите, утврдени во градежн дневник и сл.);

Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине спогодбено.

Доколку изведбата на сите работи во голема мера е спречена во непрекинат период од 30 (триесет) дена поради “Виша сила” за која е дадено известување, тогаш која било од страните може да даде известување за раскинување на Договорот.

XIII ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 25

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

XIV УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 26

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнувањето на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 27

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

Член 28

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

Ако една страна го извршила договорот целосно или делумно има право да и се врати она што го дала.

Ако двете страни имаат право да бараат враќање на даденото, заемните враќања се вршат според правилата за извршувањето на двостраните договори.

Секоја страна и должи на другата надомест за користа што во меѓувреме ја имала од она што е должна да го врати, односно да го надомести.

Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога ја примила исплатата.

Договорните страни се согласни евентуални спорови да се решаваат спогодбено во склад со важечките прописи и овој договор, но доколку тоа не е можно спорот ќе го решава надлежен суд во Скопје. Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој договор.

XV. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 29

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање, во спротивно надлежен за решавање на сите евентуални спорови е Основниот суд Скопје-2, Скопје.

XVI КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 30

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

XVII. ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 31

Договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да се дополни и/или измени само врз основа на член 119 од Законот за јавни набавки.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.



Член 32


Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 33

Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои секоја страна задржува по 2 (два) примерока и стапува во сила со денот на неговото склучување.

Договорниот орган:

Министер
Fatmir Limani



Носителот на набавката

Управител
Ангеле Трајковски



Изработил: Теодора Васиќ Петровска, Советник
Контролирал: Сашка Павковиќ, Раководител на одделение
Согласен: Љубица Панова, Раководител на сектор
Одобрил: Fatmir Sabriu, Државен секретар

